



Клучни карактеристики и бенефиции

- Апликацијата за патничко осигурување ги содржи сите функционалности кои се потребни за нормално работење на осигурителна компанија, при издавање на полиси за Патничко осигурување.
- Апликацијата е наменета за внатрешни и надворешни соработници на осигурителната компанија.
- Апликацијата води евиденција на сите изработени полиси за патничко осигурување.
- Апликацијата овозможува детален внес на полисата за патничко осигурување со сите податоци за истата.
- Апликација има модул за строга евиденција на полиси.
- Апликацијата е web-решение изработено во најнова Microsoft.NET технологија. Обезбедена е голема сигурност на податоците и лесно надоградување со нови функционалности.
- Апликацијата за издавање полиси за Патничко осигурување нуди можност за поврзување со финансиска апликација.
- Апликацијата поседува модул за комплетна наплата – плаќање во кеш и на картичка и изработка на фактури .

Зошто нашиот софтвер?

- Поради нашиот интерес да се понуди решение кое ќе овозможи комплетна евиденција на изработените полиси за Патничко осигурување.
- Поради целта да се овозможи решение кое е едноставно за користење од страна на корисниците.
- Поради постоењето на различни улоги на корисници, можност за нивно менаџирање и флексибилност на доделување и одземање на определени функции и акции кон корисниците од страна на администраторот.
- Поради тоа што нашата компанија нуди соодветна подршка и одржување со соодветно backup-ирање на податоците.
- Поради нашето искуство со работа со фискалните апарати во Р. Македонија.
- Поради тоа што постојано ги следиме сите измени во законите и правилниците на Р.Македонија.
- Поради нашето искуство во областа на осигурување – СИМТ го има изработено софтверот за Централен регистар на полиси и штети за автоосигурување, под надлежност на Национално Биро за Осигурување, Р. Македонија.
- Бидејќи прифаќаме совети за усовршување на софтверот.

Зошто Microsoft .NET околина?

Microsoft .NET околината е проверена општо светски прифатена технологија која го следи развојот на хардверските компоненти и нуди богата палета на алатки за брз развој на нови функционалности. Бидејќи станува збор за web-решение, на клиентска страна не се бара никаква инсталација на програмата – доволен е само web-прелистувач. На клиентска страна е потребно само копирање на датотеки потребни за работа на фискалниот печатар.

Основни бенефиции на Microsoft .NET околината се:

- клиентски пристап до повеќе сервери
- начини на поврзување: локална мрежа, DialUp конекција или широкопојасен Internet
- заштита на податоци преку различни нивоа на сигурност и употреба на единствени лозинки за секој корисник
- брзо пребарување на податоците низ базите
- можност за развој на Web-сервиси за лесно интегрирање со други системи работени во различни околин
- транспорт на податоците до оддалечени точки .. и многу други

Полиса број:	<input type="text"/>	...	Филијала:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Барај:	<input type="text"/>	...	Соработник:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			Датум:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Податоци за договорува	Осигуреник/Осигурениц	Услови
Почеток на осигурувањето:	<input type="text" value="20.09.2010"/>	
Истекување на осигурувањето:	<input type="text" value="20-03-2011"/>	
Зона на патување:	<input type="text" value="Зона А - Патување во цел свет"/>	
Период на осигурување:	<input type="text" value="6 месеци / 15 дена"/>	
Денови:	<input type="text" value="15"/>	
Тип на франшиза:	<input type="text" value="Во евра"/>	
Франшиза:	<input type="text" value="Без франшиза"/>	
Осигурително покритие:	<input type="text" value="30000.00"/>	
Доплати:		
<input type="checkbox"/> Доплаток за екстремни спортови		
<input type="checkbox"/> Доплаток за нуркање		
<input type="checkbox"/> Доплаток за возраст (над 65%)		
Попусти:		
<input type="checkbox"/> Попуст за студенти		
<input type="checkbox"/> Попуст за семејно осигурување		
<input type="checkbox"/> Попуст за колективно осигурување		
<input type="checkbox"/> Попуст за деца под 14 години		
<input type="button" value="Откажи"/> <input type="button" value="Сними"/>		

ПРЕМИЈА:	<input type="text" value="615.00"/>
ДОПЛАТА:	<input type="text" value="0.00"/>
ПОПУСТИ:	<input type="text" value="0.00"/>
ВКУПНО:	<input type="text" value="615.00"/>

Податоци за договорува	Осигуреник/Осигурениц	Услови
Тип на осигурување: <input type="text" value="Групно патничко осигурување"/>		
Осигуреник:		
<input type="button" value="Нов осигуреник"/> <input type="button" value="Превземи осиг. од дог."/>		
ЕМБГ: <input type="text"/> ...		
Презиме и име: <input type="text"/>		
Години: <input type="text"/>		
Број на пасош: <input type="text"/>		
Адреса: <input type="text"/>		
Поштенски број: <input type="text"/> ... Општина: <input type="text"/>		
<input type="button" value="Додади нов осигуреник"/>		

Податоци за договорува	Осигуреник/Осигурениц	Услови
Договорувач		
<input checked="" type="radio"/> Физичко <input type="radio"/> Правно <input type="radio"/> Странец		
<input type="button" value="Нов договорувач"/>		
ЕМБГ: <input type="text"/> ...		
Презиме и име: <input type="text"/>		
Број на пасош: <input type="text"/>		
Адреса: <input type="text"/>		
Поштенски број: <input type="text"/> ... Општина: <input type="text"/>		

Функционалности на системот:

- Евиденција на полиси за Патничко осигурување
- Издавање на полиси за Патничко осигурување
- Статистички извештаи
 - изработени полиси по агент
 - изработени полиси по филијала
 - дневен промет
- Вкрстени пребарувања
 - по еден критериум
 - по повеќе критериуми
- Динамички извештаи
- Издавање на фискални сметки за наплата на изработените полиси
- Изработка на излезни фактури кон клиенти

Функционалности на системот:

- Строга евиденција на броеви на полиси
- Задолжување и раздолжување на полиси
- Преглед на издадени полиси во зависност од улогата на најавениот корисник
 - агент
 - филијала
 - администратор на компанија
- Менаџмент на корисници
 - динамичко додавање и одземање на функции на агент
- Шифрарници:
 - времетраење на осигурување
 - попусти и доплатоци
 - франшизи

Системски побарувања:

За серверот:

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft SQL Server 2005

За клиентот:

- Microsoft Windows XP
- Internet прелистувач (Internet Explorer, Mozilla Firefox)
- Adobe Reader

Напомена: Доколку станува збор за мал број на конкурентни корисници на апликацијата, може да се инсталира MS SQL Server 2005 Express Edition, која е бесплатна едисија.

За подетални информации:

СИМТ д.о.о. Скопје
Дрезденска 14
Тел: +389 2 3069 591
Факс: +389 2 3069 592
E-mail: simt@simt.com.mk
www.simt.com.mk